

В О В Е Д

Стопанската активност на една земја се врши преку дејности и граници кои се тесно поврзани, испреплетени и меѓусебно зависни и кои сите заедно го сочинуваат големиот систем стопанството.

За да може стопанството нормално да се развива, за да тече активноста непрекинато, нужно е да постои одреден сооднос, меѓу разните области и граници. Тие сите треба да се развиваат во пропорции кои ќе одговараат како на стопанството, така и на потрошувачката на населението. На тој начин се постигнува и одржува пропорционален развиток во стопанството на една земја, се постигнува рамномерен стопански и динамичен развиток.

Структурата на стопанството може да се наблюдува од различни критериуми, во зависност од тоа кои соодноси внатре во стопанството ќе ги анализираме. Еден од критериумите е структурата според секторите на сопственост. Таа е структура од која зависат промените на производните односи, а касне интересираат структурните промени кои вршат влијание врз развитокот на производните сили.

Согласно нашата општа методологија и според поделбата на марксистичката политичка економија, целокупното општествено производство се дели на два големи оддели. Меѓутоа, стопанството не се состои само од производни области, туку и од прометни и од други услужни дејности. Освен тоа, за ефикасно регулирање е потребно структурата да се анализира во поголеми детали, а тоа значи има потреба од подробна класификација на стопанството.

Една друга поделба која е особено погодна за анализ на структурните промени во текот на развитокот е поделбата на вкупното стопанство на примарни, секундарни и терцијарни дејности.^{x)}

Секако дека постојат одредени законитости во структурните промени на стопанството во текот на развитокот. Се разбира, сите дејности растат и се шират, но некои побргу, а други побавно, со што се менува нивното релативно учество во вкупното стопанство.

Во теоријата и практиката познато е дека со текот на развитокот постојано опаѓа релативното учество на примарните дејности во стопанската структура, а расте учеството на секундарните и терцијарните дејности.

^{x)} Према некои теоретичари по овој критериум постојат и квартални дејности, во кои спаѓаат нестопанските терцијарни дејности.